



# СЛУЖ

## НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда

БЕЛГРАД

БРОЈ 37

ГОД. X

Редакција: Улица „...“ бр. 9 — Телефони: Редакција 28-000, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

482.

Врз основа на чл. 14 ст. 3, чл. 15 ст. 6, чл. 29 ст. 1 и чл. 60 од Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54), во врска со чл. 2 ст. 3 од Правилникот за звањата и платите на службениците на Државниот осигурителен завод („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), а по предлог од Генералниот директор на Државниот осигурителен завод, пропишувам

### П РА В И Л Н И К ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИОТ ОСИГУРИТЕЛЕН ЗАВОД

#### А. ПРИЕМ ВО СЛУЖБА

##### Член 1

Лицата што првпат стапуваат во служба на Државниот осигурителен завод а немаат стручна пракса, се примаат во служба како приправници и се распоредуваат во почетниот платен разред на звањето според школската спрема, во смисла на чл. 12 ст. 2 од Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ (во натамошниот текст: Уредба НВ).

##### Член 2

За приправник за звањето помошен службеник на осигурувањето можат да бидат примени лица што имаат спрема на непотполна средна школа.

За приправник за звањето службеник на осигурувањето со средна стручна спрема можат да бидат примени лица што завршиле економски техникум (средна економска школа, трговска академија) или потполна средна школа за општо образование. За работите за кои е потребна друга стручна спрема, можат да се примат лица со соодветна средна стручна школа (средна техничка школа, средна земјоделска школа, ветеринарен техникум итн).

За приправник за звањето службеник на осигурувањето со виша стручна спрема можат да бидат примени лица што завршиле соодветен факултет.

##### Член 3

За канцелариски работи можат да се примат лица што ја имаат спремата пропишана со Правилникот за стручната спрема на канцелариските службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/54).

##### Член 4

Примањето во служба на Државниот осигурителен завод се врши со конкурс.

По исклучок, без конкурс можат да се примаат лица што доаѓаат на положби шефови на пословници, шефови на служби и на повисоки положби во дирекциите за народната република и во Генералната дирекција, како и лицата што се преземаат од служба на државните органи или стопанските организации, или што се враќаат во служба на Државниот осигурителен завод.

Конкурсот го распишуваат Генералната дирекција или дирекциите за народната република според своите потреби и потребите на пословниците, водејќи сметка на пословниците да им се обезбеди барем еден приправник на 10 службеници.

Во соопштението за распишувањето на конкурсот се цитира колку кандидати, со каква школска односно стручна спрема и за кои места ќе бидат примени во служба на Државниот осигурителен завод, како и другите услови што кандидатите треба да ги исполнуваат.

##### Член 5

Конкурсот се одржува, по правило, двапати годишно, и тоа во месец април и септември. Овие срокови се задолжителни кога се примаат во служба приправници.

За прием во служба на лицата од кои се бара определена стручна пракса или други услови, конкурсот може да се одржи и во други срокови.

##### Член 6

Ако за конкурсот не се пријавил доволен број кандидати, конкурсот може да се повтори.

Ако ни за повторениот конкурс не се пријавил доволен број кандидати, можат да се примат во служба лица и вон конкурсот за да се пополнат местата за кои бил конкурсот распишан.

##### Член 7

Ако е распишан конкурс за приправнички места, а не се пријавил доволен број кандидати, на такви места можат да се назначуваат лица што имаат стручна пракса во друга служба, под услов да не се постари од 30 години.

### Б. ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ И СТРУЧЕН ИСПИТ НА ПРИПРАВНИЦИТЕ

##### Член 8

Приправничкиот стаж трае три години и се поминува, по правило, во пословниците.

Генералниот директор и директорите на дирекциите за народната република по исклучок можат да одобрат приправникот да го помине приправничкиот стаж во Генералната дирекција односно во дирекцијата за народната република, со тоа што мора најмалку една третина од стажот пред полагањето на испитот да го помине во пословница.

По две години приправнички став приправникот може да полага стручен испит.

Приправникот е должен да го положи стручниот испит до крајот на третата година на приправничкиот стаж. Ако ни до крајот на третата година на приправничкиот стаж не го положи стручниот испит, приправничкиот стаж може во оправдани случаи да му се продолжи најмногу до една година. Решение за тоа донесува Генералниот директор, односно директорот на дирекцијата за народната република по молба од приправникот и образложен предлог од старешиката. Ако приправникот не го положи стручниот испит ни во продолжениот срок, службата му се откажува (чл. 15 ст. 5 од Уредбата НВ).

##### Член 9

Надлежниот старешина е должен да му овозможи на приправникот за време на приправничкиот стаж да се запознае со сите работи од надлежноста на пословниците.

Заради евиденција за работата на приправникот, старешиката е должен да води за секој приправник одделен картон, во кој ќе ги внесува и со свој пот-

пис ќе ги заверува податоците за тоа колку време поминал приправникот на поодделни работи, со каков успех ги вршел и колку е оспособен за кои работи.

#### Член 10

На приправникот што има веќе извесен приправнички стаж во друга служба на работи од слична природа, може да му се признае поранешниот стаж со тоа што да помине во Државниот осигурителен завод најмалку една година пред полагањето на стручниот испит. Решение за тоа донесува Генералниот директор односно директорот на дирекцијата за народната република.

#### Член 11

Стручниот испит на приправниците се состои од писмен и устен дел. Писмениот дел може да трае најмногу 4 часа.

#### Член 12

Приправниците за звањето помошен службеник на осигурувањето го полагаат стручниот испит од следниве предмети :

##### во писмениот дел :

- 1) Стопанска математика (Трговска сметанка),
- 2) Решавање практички задачи од делокругот на теренските инструктори и застапници;

##### во усниот дел:

- 1) Уставно уредување (основно познавање),
- 2) Стопански систем (основно познавање),
- 3) Основи на осигурувањето,
- 4) Организација и предмет на осигурувањето,
- 5) Техника на осигурувањето,
- 6) Организација на теренската служба,
- 7) Прописи за државните службеници и за социјалното осигурување.

#### Член 13

Приправниците за звањето службеник на осигурувањето го полагаат стручниот испит од следниве предмети:

##### во писмениот дел:

- 1) Двојно книговодство во Државниот осигурителен завод,
- 2) Стопанска математика (Трговска и банкарска сметанка),
- 3) Решавање практични задачи (примена на правилата, тарифите и др.);

##### во усниот дел:

- 1) Уставно уредување,
- 2) Стопански систем,
- 3) Основи на осигурувањето,
- 4) Уговор за осигурувањето воопшто и во однос на поодделни гранки на осигурувањето, специјално со осврт на основите на облигационото, наследното и фамилијарното право,
- 5) Економска географија (општа и национална),
- 6) Познавање на стоки,
- 7) Статистика и анализа,
- 8) Организација и предмет на осигурувањето,
- 9) Техника на осигурувањето,
- 10) Службеничко законодавство и прописи за социјалното осигурување.

#### Член 14

Службеникот што во поранешната служба во Државниот осигурителен завод веќе го положил стручниот испит, ќе ја полага разликата меѓу порано положениот испит и испитот пропишан за приправникот за звањето во кое е назначен. Кои предмети ќе ги полага службеникот, решава Генералниот директор односно директорот на дирекцијата за народната република по предлог од постојаната испитна комисија.

Генералниот директор или директорот на дирекцијата за народната република по предлог од старешината, а по прибавено мислење од одделна

стручна комисија, може да го ослободи службеникот од полагањето на испитот од претходниот став ако има најмалку 10 години стручна пракса.

### В. ОДДЕЛЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СО СРЕДНА СТРУЧНА СПРЕМА ОД XII ВО XI ПЛАТЕН РАЗРЕД

#### Член 15

Службениците во звањето службеник на осигурувањето, освен оние со факултетска спрема, кога ќе наполнат две години служба во XII платен разред, се здобиваат со право да полагаат одделен стручен испит за унапредување во XI платен разред (чл. 29 од Уредбата НВ).

По исклучок, полагањето на одделниот стручен испит може да се одобри и порано, без обзир на платниот разред, ако службеникот се истакнува со нарочна стручна способност и ако има најмалку 10 години служба признаена за напредување.

Одобрението за полагање на одделниот стручен испит по претходниот став го дава одделната стручна комисија при Генералната дирекција по образложен предлог од директорот на дирекцијата за народната република. Овој предлог содржи податоци од кои може да се оцени фактичната способност на службеникот (работни места на кои работел и во кои организациони единици, какви задачи добивал, како ги извршувал, и друго).

#### Член 16

На одделниот стручен испит за унапредување на службениците на осигурувањето со средна стручна спрема од XII во XI платен разред се проверува стручната способност на службеникот за практично вршење посложени работи од областа на службата во која работи.

На испитот на кандидатот му се дава задача писмено да обработи и реши неколку прашања од делокругот на службата во која е на работа.

На усниот испит кандидатот на прашањата од членовите на испитната комисија дава образложенија и објасненија во врска со прашањата што ги обработувал писмено.

Членовите на комисијата можат на кандидатот да му постават и други прашања од областа на неговата служба се додека не ќе се убедат за стручната способност на службеникот.

По завршеното усно испитување испитната комисија го оценува успехот на целокупниот испит на начинот предвиден во чл. 22 од овој правилник.

### Г. ИСПИТНИ КОМИСИИ

#### Член 17

При Генералната дирекција и при дирекциите за народната република се формираат постојани испитни комисиии пред кои се полагаат стручниот испит на приправниците и одделниот стручен испит за унапредувањето на службениците на осигурувањето со средна стручна спрема од XII во XI платен разред.

#### Член 18

Постојаната испитна комисија при Генералната дирекција ја именува и разрешува Генералниот директор, а постојаната испитна комисија при дирекцијата за народната република — директорот на дирекцијата за народната република во согласност со Генералниот директор.

Постојаната испитна комисија ја сочинуваат: претседател, два постојани члена и потребен број членови-испитувачи.

Генералниот директор може да определи свој претставник во постојаната испитна комисија при дирекцијата за народната република со права на постојан член на комисијата.

Постојаната испитна комисија има секретар што го именува старешината од ст. 1 на овој член. Се-

кретарот го води записникот за испитот и врши други административни работи на комисијата.

Претседателот, постојаните членови и членовите-испитувачи се определуваат меѓу најстручните службеници на Државниот осигурителен завод. Членовите-испитувачи можат да бидат стручни лица и од други установи. На претседателот и на другите членови им се определуваат заменици.

#### Д. ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ

##### Член 19

Испитите се полагаат во определени срокови. Сроковите се редовни и вонредни. Редовни срокови за полагање на испитите се месеците март—април (пролетен срок) и месеците септември—октомври (есенски срок) секоја година. Стручниот испит на приправниците и одделниот стручен испит можат да се полагаат само во редовните срокови.

По исклучок, постојаните испитни комисији можат да определат други вонредни срокови за полагање на дополнителните испити.

Денот на испитот го определува постојаната испитна комисија според бројот на пријавените кандидати, и за распоредот ги известува кандидатите најдоцна 20 дена пред полагањето на испитот.

Ако на испитната комисија при дирекцијата за народната република односно на комисијата при Генералната дирекција и' се пријави за испит мал број кандидати, пријавените кандидати можат да се упатат на полагање на испитот до комисијата при друга дирекција за народната република, односно комисијата при Генералната дирекција, по претходна согласност со дирекцијата до која се упатува кандидатот на полагање на испитот.

Генералниот директор може по потреба, а во согласност со директорот на дирекцијата за народната република, да одреди кандидатите од една дирекција за народната република да го полагаат одделниот стручен испит пред постојаната испитна комисија при друга дирекција за народната република или при Генералната дирекција.

##### Член 20

Кандидатот што сака да полага стручен испит поднесува до надлежната испитна комисија пријава преку непосредниот старешина најдоцна еден и пол месец пред да почне месецот во кој паѓа редовниот испитен срок. Старешината е должен да ја испрати пријавата веднаш до надлежната испитна комисија, која на време ќе го извести кандидатот за денот на полагањето на испитот.

Пријавата на кандидатот старешината ја испраќа до постојаната испитна комисија со потребни податоци за звањето, школската спрема, годините на службата, работите што ги вршел и за успехот на кандидатот на тие работи.

Со пријавата за испитот на приправникот старешината испраќа и одделен картон од чл. 9 ст. 2, како и евентуално одобрение од чл. 8 ст. 2 од овој правилник.

##### Член 21

Додека се полага усниот испит при испитувањето мораат да бидат присутни сите членови на комисијата, а додека се полага писмениот испит најмалку еден член од комисијата и секретарот.

Во записникот за испитот се запишува: датумот на полагањето на испитот, презимето и името на претседателот, на постојаните членови и членовите-испитувачи, презимето и името на кандидатот, одредбата од Уредбата НБ, односно од овој правилник по која кандидатот го полага испитот, темите на писмените задачи, прашањата на усниот испит и оценките од поодделни предмети.

Записникот го потпишуваат претседателот на комисијата, сите членови и секретарот, како и претставникот на Генералниот директор доколку е определен.

Записникот заедно со писмените задачи и со другите акти се чува во архивата на секретаријатот на Генералната дирекција односно на дирекцијата за народната република.

##### Члан 22

На стручниот испит на приправникот и дополнителниот испит на кандидатот се оценува за секој предмет одделно со оценка: одличен (5), многу добар (4), добар (3) и слаб (2).

Конечната оценка се дава врз основа на резултатот постигнат од сите предмети во писмениот и усниот дел на испитот.

Кандидатот го положил испитот ако добил од сите предмети најмалку оценка „добар“.

На одделниот стручен испит кандидатот се оценува со „положил“ и „не положил“. Конечна оценка се дава врз основа на резултатот на практичната обработка на задачите и усното образложение.

За оценката решава постојаната испитна комисија со мнозинство гласови. Во случај на еднаква поделба на гласовите, одлучува страната на која е гласот од претседателот.

##### Член 23

Резултатот на испитот му се соопштува на кандидатот веднаш. За резултатот на испитот се известува писмено надлежниот старешина на кандидатот и тој се запишува во персоналниот лист на службеникот.

За положениот испит на кандидатот му се издава уверение кое го потпишуваат претседателот и секретарот на комисијата.

Образецот на уверението е единствен за ситот Завод. Него го пропишува Генералниот директор.

##### Член 24

Кандидатот може да полага поправителен испит најмалку од два предмета.

Испитот може да се повтори двапати. Првиот пат испитот се повторува во првиот иден редовен испитен срок, а вториот пат срокот за повторување на испитот не може да биде покус од шест месеци по првото повторување на испитот.

Кандидатот што не го положил одделниот стручен испит може да го повтори двапати во паузи од најмалку една година.

##### Член 25

Кандидатот што во текот на испитот неоправдано одустане од полагањето на испитот, односно од полагањето на поодделни предмети, ќе се смета дека испитот не го положил.

Ако кандидатот одустанал од полагањето на испитот од оправдани разлози, што го цени испитната комисија, ќе се смета дека за испитот не се ни пријавил.

##### Член 26

Кандидатите што првпат го полагаат стручниот односно одделниот испит имаат право на надоместување на патните трошоци по прописите за патните и селидбените трошоци.

Како прво полагање на испитот се смета и полагањето на поправителен испит.

Кандидатите што го повторуваат испитот немаат право на надоместување на патните трошоци.

## Член 27

Програмата за поодделни предмети на сите испити ја утврдува Генералниот директор по предлог од одделната стручна комисија при Генералната дирекција, и тоа одделно за секој испит.

## Г. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

## Член 28

Службениците што не го положиле стручниот или дополнителниот испит според Уредбата за задолжително полагање стручни испити на државните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, број 68/50), а не се ослободени од полагањето на испитот, испитот ќе го полагаат според овој правилник.

Службениците, вклучувајќи ги и приправниците, што до 30 април 1954 година го полагале стручниот испит па паднале од еден или два предмета, поправителниот испит ќе го полагаат според досегашната програма.

За полагањето на поправителниот испит по претходниот став може да се определи вонреден срок.

## Член 29

Приправниците што на денот на влегувањето во сила на овој правилник ќе се најдат на работа во Генералната дирекција или во дирекциите за народната република, а задолжителниот дел на приправничкиот стаж од чл. 8 ст. 2 од овој правилник не го поминале во пословниците, ќе се испратат на стаж во пословници.

## Член 30

Службениците на осигурувањето со средна стручна спрема што се преведени или во постапката на преведувањето унапредени во XI, X и IX платен разред, а за кои не е донесено решение за ослободување од полагањето на стручните или дополнителните испити според Уредбата за задолжително полагање на стручните испити, се ослободуваат од полагањето на тие испити согласно Упатството за примена на Уредбата за задолжително полагање стручни испити на државните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/53).

## Член 31

На службениците во звањето помошен службеник на осигурувањето им се признава за сегашното звање стручниот испит што според поранешните прописи го положиле за звањето што го имале пред 1 април 1952 година без обзир на струката, како и завршниот испит на курсовите за теренски инспектори, ликвидатори на штети и дирекциски инструктори.

## Член 32

Завршниот испит на курсовите за актуари, дирекциски инструктори и на вториот и третиот курс за ликвидатори на штети и превентива се признава како положен стручен испит за звањето службеник на осигурувањето со средна стручна спрема.

## Член 33

На приправниците што наполниле приправнички стаж по 30 април 1954 година, а до влегувањето во сила на овој правилник не положиле стручен испит, но се пријавиле за полагање на испитот, назначувањето во звањето ќе им се смета од првиот иден месец по наполнувањето на приправничкиот стаж, ако го положат испитот.

## Член 34

Службениците во звањето помошен службеник на осигурувањето што на 1 април 1952 година се нашле во звањата продавач, помлад стопански помошник, стопански помошник, постар стопански помошник и стопански рабстоводител, како и службениците што со тоа звање се преземени и назначени во звањето помошен службеник на осигурувањето по 1 април 1952 година, ќе го полагаат стручниот

испит од чл. 12 на овој правилник. Додека не ќе го положат овој испит не можат да напредуваат во повисок платен разред.

Службениците од претходниот став што до влегувањето во сила на овој правилник се унапредени во повисок платен разред во смисла на одлуката од Персоналната комисија на Сојузниот извршен совет бр. 1153 од 19 јуни 1953 година, должни се да го положат стручниот испит од чл. 12 на овој правилник до 31 март 1955 година. Ако до овој срок не го положат испитот, службата ќе им се откаже на 1 април 1955 година.

## Член 35

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 20507

24 август 1954 година

Белград

Државен секретар  
за работи на општата управа  
и за буџет,  
Неда Божиновиќ, с. р.

483.

Со цел да се добие преглед за занаетчиството, врз основа на чл. 1 точ. 1 од Уредбата за оснивањето и работењето на Сојузниот статистички уред и статистичките уреди во народните републики, („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/48), а во согласност со Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет, донесувам

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ПОПИСОТ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ И ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во времето од 1 до 12 октомври 1954 година ќе се изврши на територијата на Југославија попис на занаетчиските дуќани и претпријатија, т. е. на сите стопански организации што се занимаваат со вршење на занаетчиски дејности.

Пописот ќе се изврши според состојбата на 30 септември 1954 година.

2. Со овој попис ќе се опфатат:

- а) сите занаетчиски претпријатија;
- б) сите занаетчиски дуќани што се наоѓаат во состав на занаетчиски претпријатија;
- в) сите самостојни занаетчиски дуќани со средства во општествената сопственост;
- г) занаетчиските дуќани на државните органи и установи што работат со трети лица (освен занаетчиските работилници на установите и претпријатијата од ресурсот на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана и Државниот секретаријат за внатрешни работи);
- д) занаетчиските дуќани на стопанските организации (претпријатија), што работат со трети лица;
- е) занаетчиските дуќани на општествените организации, што работат со трети лица;
- ж) занаетчиските дуќани и самостојните занаетчиски погони на земјоделските задруги;
- з) сите занаетчиски производително-преработувачки и услужни задруги; како и
- з) сите приватни занаетчиски дуќани (како оние со постојано место на работењето, така и оние без постојано работно место), вклучувајќи ги и занаетчиските дуќани, што во селата и помалите места — согласно одредбите на чл. 71 од Уредбата за занаетчиските дуќани и претпријатија — ги основале лица без спрема на висококвалифициран односно квалифициран занаетчиски работник, ако со односната занаетчишка дејност се занимаваат во вид на

постојано или споредно занимање пропишан број години.

3. Подготвителните дејствија, организацијата и контролата на пописот ќе ги раководи Сојузниот завод за статистика и евиденција преку своите подрачни органи.

4. Околинските односно градските статистички бирои, што по правило ја раководат организацијата и спроведувањето на пописот на подрачјето на околинјата (градот) сите работи во врска со организацијата и спроведувањето на пописот ќе ги вршат во тесна соработка со советот за стопанство на околинскиот односно градскиот народен одбор и со тамошната (околинска или градска) занаетчиска комора.

5. Во околиите и градовите, каде што објективните услови ќе го бараат тоа, ќе се формираат пописни комисији при народните одбори на околинјата или градот. Предлог за тоа во кои околиии или градови треба да се формираат пописни комисији дава републичкиот завод за статистика и евиденција.

Членовите на околинската односно градската пописна комисија ги именува народниот одбор на околинјата односно градот. Во состав на оваа комисија влегуваат:

потпретседателот на народниот одбор или претседателот на советот за стопанство, како претседател на пописната комисија;

шефот на околинскиот (градскиот) статистички биро — како секретар на пописната комисија;

референтот за занаетчиството во секретаријатот за стопанство на народниот одбор на околинјата (градот); и

претставникот на околинската (градската) занаетчиска комора.

6. Непосредни извршители на пописот ќе бидат попишувачите, т. е. лицата што за таа цел ќе ги определат и овласти народниот одбор на околинјата или градот. Лицата што во пописот ќе учествуваат како попишувачи ги избира околинскиот односно градскиот статистички биро.

Државните органи и установи, стопанските и задружните организации се должни за спроведувањето на овој попис да им стават на располагање на органите на пописот свои службеници, кои ќе бидат определени да ја вршат попишувачката должност. На попишувачите во времето определено за извршување на пописот работењето на пописот ќе им биде редовна должност.

Попишувачите се должни да го чуваат како службена тајна сето она што ќе го разберат при вршењето на својата попишувачка должност.

7. Одговорните раководители на занаетчиските организации на општествениот сектор (на занаетчиските претпријатија и дуќани како и на занаетчиските задруги), и имателите на приватните занаетчиски дуќани се должни да дадат потполни и вистинити податоци за сето она што се бара во пописните обрасци, и заради проверка на истите да им овозможат на попишувачите пристап и увид во претпријатијата односно дуќаните.

Споменатите лица можат да овластат и други лица (книговодителот, членовите на својата фамилија и сл.) место нив да ги даваат бараните податоци.

8. Лице што ќе даде неточни податоци, како и попишувачот и секое друго лице, што со својата работа го пречи правилното извршување на пописот, ќе се казни според Законот за прекршоците, доколку стореното дело не е од потешка природа.

9. Упатствата и обрасците за извршување на овој попис ќе ги пропише Сојузниот завод за статистика и евиденција.

10. Тршоците за спроведувањето на овој попис паѓаат на товар на партијата 8—100 позицијата 2 на претметката на Сојузниот завод за статистика и евиденција за 1954 година.

11. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 7149

24 јули 1954 година

Белград

Директор  
на Сојузниот завод за статистика  
и евиденција,

Анте Новак, с. р.

Согласен,

Претседател на Одборот за стопанство  
на Сојузниот извршен совет,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

#### 484.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СИТЕН КОЛОСЕЧЕН ПРИБОР

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Плоскаести спојници за шини тежина 22 кг/м                                    | JUS P.B1.110 |
| 2. Плоскаести спојници за шини тежина 35 кг/м                                    | JUS P.B1.111 |
| 3. Плоскаести спојници за шини тежина 45 кг/м и 49 кг/м                          | JUS P.B1.112 |
| 4. Тирфони со рамна належна површина   | JUS P.B1.120 |
| 5. Тирфони со топкаеста належна површина   | JUS P.B1.121 |
| 6. Шински клинци за шини преку 20 кг/м   | JUS P.B1.130 |
| 7. Шински клинец со осмоаголен пресек  | JUS P.B1.131 |
| 8. Ребреста подложна плочичка за шини на обични прагови                          | JUS P.B1.150 |
| 9. Ребреста подложна плочичка за шини на двојни прагови                          | JUS P.B1.151 |
| 10. Натезна подложна плочичка за шини на обични прагови                          | JUS P.B1.152 |
| 11. Натезна подложна плочичка за шини на двојни прагови                          | JUS P.B1.153 |
| 12. Обична подложна плочичка за шини од 22 кг/м на обични прагови                | JUS P.B1.154 |
| 13. Обична подложна плочичка за шини на двојни прагови                           | JUS P.B1.155 |
| 14. Обични подложни плочички за шини преку 23 кг/м на обични прагови             | JUS P.B1.156 |
| 15. Прицврсна плочичка за ребрести подложни плочички со примена на дрвени улошци | JUS P.B1.170 |
| 16. Прицврсни плочички за натезни подложни плочички                              | JUS P.B1.171 |

Споменатите југословенски стандарди се објавени во одделно издание на Сојузната комисија за стандардизација, што е составен дел од ова решение.

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1955 година.

Бр. 1266

27 август 1954 година

Белград

Претседател  
на Сојузната комисија за  
стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

## ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 12 од 10 јуни 1954 година објавува:

**Одлука** за одредување носители на кредити и инвеститори за намењски инвестициони средства распоредени во главата XXVII на Општествениот план на НР Црна Гора за 1954 година;

**Одлука** за доделување и користење на средствата на Републичкиот општ инвестиционен фонд;

**Решение** за оснивање Студентскиот дом на Виша педагошка школа во Цетиње како установа со самостојно финансирање;

**Решение** за издвојувањето на Општината тутунска станица во Титоград од состав на Институтот за тутун во Прилеп и за нејзиното прогласување за установа со самостојно финансирање;

**Решение** за одредување занаетчиските дејности што можат да се вршат без постојани работни места и за начинот на нивното вршење;

**Решение** за одредување села и места во кои приватен занаетчиски дуќан може да основа и лице без спрема на висококвалифициран односно квалифициран занаетчиски работник;

**Упатство** за договарање испорачка и преземање на електричната енергија во 1954 година на територијата на НР Црна Гора;

**Упатство** за општите услови за снабдување на потрошувачите со електрична енергија од јавната мрежа на НР Црна Гора.

### СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 20 од 26 јуни 1954 година објавува:

**Решение** за назначување Комисија за распишување конкурс за назначување директори;

**Решение** за одобрување оснивањето и работата на Друштвото на стручните учители, наставници и професори по предвојничка обука во НР Македонија.

Во бројот 21 од 3 јули 1954 година објавува:

**Правилник** за обавување на занаетчиски дејности без постојано работно место.

**Наредба** за определување на села и помали места во кои приватен занаетчиски дуќан може да основа и лице без спрема на висококвалифициран односно квалификиран занаетчиски работник;

**Наредба** за стопанските дејности што се сметаат за слични на занаетчиска дејност;

**Наредба** за занаетчиските дејности што се сродни односно што меѓусебно се дополнуваат;

**Решение** за одобрување оснивањето и работата на Друштвото за македонски језик и литература.

Во бројот 22 од 12 јули 1954 година објавува:

**Уредба** за условите под кои ќе се врши намалување на катастарскиот приход поради смалување на приносот;

**Уредба** за дополнителен данок на доход од ориз за 1954 година;

**Одлука** за определување процентот од годишниот износ на данокот на доход кој ќе се наплатува во III и IV тримесечје 1954 година;

**Решение** за определување општинските народни одбори што ќе вршат записка на потписи, ракописи и прениси.

Во бројот 23 од 22 јули 1954 година објавува:

**Правилник** за техничките услови, уредите и опремата на работните простории на стопанските организации што се занимаваат со трговска дејност;

**Упатство** за општите услови за снабдување со електрична енергија;

**Упатство** за начинот на установување на потрошувачката на јаловата електрична енергија, стварниот фактор на силата и начинот на пресметувањето;

**Упатство** за утврдување аконтацијата на дополнителниот данок на доход од ориз за 1954 година;

**Исправка** на Наредбата за занаетчиските дејности што се сродни односно што се дополнуваат меѓусебно.

Во бројот 24 од 27 јули 1954 година објавува:

**Одлука** за свикување Народното собрание на Народна Република Македонија во свечена седница.

### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 16 од 10 јули 1954 година објавува:

**Указ** за прогласување Законот за јавниот превоз во патниот сообраќај;

**Указ** за прогласување Законот за оружјето;

**Одлука** за измени и дополненија на Општествениот план на НРБиХ за 1954 година;

**Одлука** за оснивање Трговска комора на НРБиХ во Сараево;

**Одлука** за оснивање Угостителска комора на НРБиХ во Сараево;

**Одлука** за оснивање Занаетчиска комора на НРБиХ во Сараево;

**Одлука** за условите за отворање нови осумгодишни школи, нижи гимназии и V и VII клас гимназија;

**Одлука** за издвојување делови од подрачјето на околиците соколачка и рогачка и соединување кон Околицата власеничка;

**Одлука** за потврда на Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет на НРБиХ;

**Одлука** за потврда на Уредбата за приватните видерски, тесарски, клесарски и дунѓерски дуќани;

**Одлука** за потврда на претсметката на приходите и расходите на Заводот за социјално осигурување на НРБиХ за 1954 година;

**Одлука** за траење на скупштинскиот одмор на Народната скупштина на НРБиХ за 1954 година;

**Одлука** за избирање народниот пратеник Хајро Капетановиќ за член на Извршниот совет на НР Босна и Херцеговина;

**Одлука** за разрешување на Центнер др Ого и Вучковиќ Драгутин од должноста на судии на Врховниот суд на НРБиХ;

**Решение** за ставање вон сила Решението од Министерот за финансите на НРБиХ за застапување државни органи од страна на Јавниот правобранител на НРБиХ во управните спорови од имотна природа;

**Конкурс** за давање инвестициони заеми од инвестициониот кредитен фонд на НРБиХ.

Во бројот 17 од 22 јули 1954 година објавува:

**Уредба** за организацијата и работењето на Советот за просвета, наука и култура на НРБиХ;

**Одлука** за процентот на данокот на доход од земјоделството што треба да се наплати за периодот јули-септември 1954 година;

**Одлука** за определување самоуправните установи, стручните и општествените организации што делегираат членови во Советот за просвета, наука и култура на НРБиХ;

**Решение** за соединување Заводот за геолошки истражувања во Сараево и Заводот за геолошки градежни материјали и почва во Сараево во една установа — Завод за геолошки истражувања и испитувања градежни материјали и почва во Сараево;

**Решение** за оснивање Ревизиски завод на НРБиХ;

**Решение** за разрешување од должноста републички инспектор за базариштето.

### УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 25 од 1 јули 1954 година донесува само решенија на народните одбори.

Во бројот 26 од 8 јули 1954 година објавува:

**Закон** за социјалните установи;  
**Закон** за бабичката служба и за помошта на родилките во здравствените установи;  
**Закон** за оснивање виши здравствени школи;  
**Закон** за ловот;  
**Закон** за слатководното рибарство;  
**Закон** за ограничување на преработката на дрвото од четинари;  
**Закон** за оружјето;  
**Одлука** за оснивање Сообраќајна комора на НРС;  
**Одлука** за потврда на Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет на Народната скупштина на НР Словенија;

**Уредба** за уплатување на придонесот во фондовите за обнова, одгледување и заштита на шумите и за користење на тие фондови;

**Одлука** за определување на аконтацијата и за уплатување на аконтациите на данокот на доход од земјоделството за третото тримесечје на 1954 година;

**Одлука** за распределба на добивката на претпријатието и за поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај во Љубљана за 1954 година;

**Наредба** за проширување надлежноста на мајсторската испитна комисија во Мурска Собота.

Во бројот 27 од 15 јули 1954 година објавува:

**Решение** за прогласување Геодетскиот завод во Љубљана за установа со самостојно финансирање;  
**Решение** за прогласување Ревизискиот завод на НР Словенија за установа со самостојно финансирање;

**Решение** за прогласување Заводот за промет со ветеринарни лекови и други ветеринарни материјали „Ветпромет“ во Љубљана за установа со самостојно финансирање;

**Решение** за прогласување Институтот за електроврски во Љубљана за установа со самостојно финансирање;

**Решение** за укинување Индустриската текстилна школа во Марибор;

**Решение** за оснивање приправнички курс за полагање приватни испити во Школата за учители на земјоделско-стопанските и земјоделско-доманските школи во Трбље кај Домжале.

### СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 30 од 3 јули 1954 година објавува:

**Уредба** за измени и дополненија на Уредбата за претворање на Високата сообраќајна школа во Белград во сообраќаен отсек на Техничката велика школа во Белград;

**Решение** за измената на Решението за определување износот за покривање на трошоците на трговијата на големо за производите на маст, масло и шеќер.

Во бројот 31 од 6 јули 1954 година објавува:

**Решение** за измена на Решението за тарифата за превоз поштенски пратки со моторни возила на јавниот автосообраќај на територијата на НРС (објавено во „Службени гласник НРС“, бр. 34/51);

**Решение** за дополнување на стопанските дејности што се сметаат слични на занаетчиската дејност;

**Наредба** за дополнување на Наредбата на сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство за стопанските дејности што се сметаат за занаетчиски дејности и за стручната спрема потребна за вршење на тие дејности.

Во бројот 32 од 10 јули 1954 година објавува:

**Одлука** за измени и дополненија на Општествениот план на НР Србија за 1954 година;

**Одлука** за одобрување претсметката на приходите и расходите на Инвестициониот фонд на НР Србија за 1954 година;

**Наредба** за приоритетниот ред за распределбата на електричната енергија за сите потрошувачи на територијата на Народна Република Србија за 1954 година;

**Тарифа** за дополнување на Тарифата за превоз патници и багаж во меѓумесниот автобуски сообраќај на територијата на НР Србија.

Во бројот 33 од 13 јули 1954 година објавува:

**Одлука** за потврда на Задолжителното толкување на чл. 117 ст. 2 од Законот за измени и дополненија на Законот за избирањето и отповикот на народните одборници;

**Одлука** за потврда на Задолжителното толкување на чл. 14 од Законот за аграрната реформа и внатрешната колонизација;

**Одлука** за оснивање Угостителска комора на НР Србија.

Во бројот 34 од 17 јули 1954 година објавува:

**Препорака** за условите за отворање нови виши гимназии и за запослување на просветните работници.

Во бројот 35 од 20 јули 1954 година објавува:

**Препорака** на соборите на производителите на околските и градските народни одбори да ја разгледаат состојбата и проблемите на службата на инспекцијата на трудот;

**Наредба** за измени и дополненија на Наредбата за занаетчиските дејности што се сметаат како сродни односно што се дополнуваат меѓусебно.

Во бројот 36 од 24 јуни 1954 година објавува:

**Закон** за измени и дополненија на Законот за буџетот на НР Србија (Републичкиот буџет) за 1954 година;

**Закон** за инвестициониот фонд на НР Србија;  
**Закон** за органите и постапката за расправање на самовласните заземања на земјишта од општонародниот имот;

**Закон** за оснивање Филозофски факултет и Земјоделски факултет во Нови Сад;

**Закон** за школите на земјоделските производители;

**Закон** за заштита на земјиштата од ерозија и уредување на буиците;

**Закон** за мерките за штедење дрва;

**Одлука** за оснивање Заседница на електростопанските претпријатија на НР Србија;

**Одлука** за примена на единствената тарифа при купопродажбата на електричната енергија за 1954 година;

**Решение** за оснивање Музеј на Првото српско востание како установа со самостојно финансирање.

Во бројот 37 од 31 јули 1954 година објавува:

**Закон** за забрана да се држат кози;

**Одлука** за распределба на добивката на претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај.

### НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 30 од 2 јули 1954 година објавуваат:

**Одлука** за плаќање на данокот на доход на приходите од искористувањето на земјиштето за неземјоделски цели и на приходите од споредните дејности во земјоделството;

**Одлука** за трошењето на огрев за потребите на државните органи, установите и установите со самостојно финансирање;

**Правилник** за вршење на занаетчиската дејност без постојано работно место.

Во бројот 31 од 9 јули 1954 година објавуваат:

**Одлука** за давање овластенија на Извршниот совет на Саборот на Народна Република Хрватска, времено да донесе прописи за организацијата на наставата на Ветеринарниот факултет на Свеучилиштето во Загреб;

**Упатство** за начинот на давање дотации во форма на ослободување од плаќањето на данокот на доход на даночните обврзници што ги употребуваат своите приходи за одржување на историски и културни споменици;

**Статут** на Заводот на социјално осигурување на НР Хрватска.

Во бројот 32 од 13 јули 1954 година објавуваат:

**Одлука** за претворање на шестгодишните школи во народни основни осумгодишни школи;

**Препорака** на народните одбори да преземаат мерки за унапредување на мрежата за промет со земјоделски производи;

**Одлука** за организацијата на наставата на Ветеринарниот факултет на Свеучилиштето во Загреб.

Во бројот 33 од 16 јули 1954 година објавуваат:

**Одлука** за давање овластенија на Извршниот совет на Саборот на НР Хрватска да ги менува пропорциите утврдени со Општествениот план на НР Хрватска за 1953 година;

**Одлука** за потврда на актите на Извршниот совет на Саборот на НР Хрватска со кои Извршниот совет на Саборот дал гаранција на НР Хрватска за инвестиционите заеми поделени на стопанските организации;

**Одлука** за доделување почесна пензија и постојана помош;

**Одлука** за оснивање Фонд за доделување дополнителни средства на заводите за социјално осигурување на околицата (градот);

**Одлука** за одобрување на претметката на Заводот за социјално осигурување на НР Хрватска за 1954 година;

**Одлука** за оснивање Земјоделска комора на НР Хрватска;

**Одлука** за оснивање Занаетчиска комора на НР Хрватска;

**Одлука** за оснивање Угостителска комора на НР Хрватска;

**Одлука** за оснивање Трговска комора на НР Хрватска;

**Одлука** за одобрување правилата на Стручното здружение на индустријата за градежни материјали на Хрватска, Загреб;

**Одлука** за одобрување правилата на Стручното здружение на графичките претпријатија на Хрватска, Загреб;

**Одлука** за одобрување правилата на Стручното здружение на земјоделските производни претпријатија на Хрватска, Загреб;

**Одлука** за одобрување правилата на Стручното здружение на рудниците за јаглен на Хрватска, Загреб;

**Одлука** за одобрување правилата на Стручното здружение на мелничките претпријатија на Хрватска, Загреб;

**Одлука** за одобрување правилата на Стручното здружение на водоградежните стопански организации на Хрватска, Загреб;

**Одлука** за одобрување правилата на Стручното здружение на патниот сообраќај, Загреб;

**Одлука** за одобрување правилата на Стручното здружение на млекарските стопански организации на Хрватска, Загреб;

**Одлука** за одобрување правилата на Стручното здружение на дрвно-индустриските претпријатија и фабрики за финални производи на Хрватска, Загреб;

**Уредба** за условите под кои е позволено водење приватни угостителски дукани;

**Одлука** за определување процентот од годишниот износ на данокот на доход од земјоделството и данокот на доход од самостојни занимања и имот по кој ќе се наплатува данок за периодот јули-септември и октомври — декември 1954 година;

**Решение** за прогласување Болницата за нервни и душевни болести во Брапче за установа со самостојно финансирање;

**Решение** за Фото службата на Хрватска како установа со самостојно финансирање;

**Правилник** за спортскиот риболов на море;

**Решение** за оснивање Шумарија во Карлобаг како установа со самостојно финансирање.

Во бројот 34 од 20 јули 1954 година немаат службен дел.

Во бројот 35 од 22 јули 1954 година објавуваат:

**Закон** за укинување членот 41 од Законот за народните школи;

**Измени и дополненија** на Општествениот план на НР Хрватска за 1954 година;

**Одлука** за прогласување Планинското добро Бриње за пробен погон;

**Решение** за прогласување Болницата за нервни и душевни болести во Поповача за установа со самостојно финансирање;

**Решение** за прогласување Институтот за коскено-зглобна туберкулоза во Ровињ за установа со самостојно финансирање;

**Решение** за прогласување Заводот за поделство во Загреб за установа со самостојно финансирање;

**Наредба** за забрана на ловот на тири со употреба на крајбрежни повлечни мрежи;

**Решение** за именување постојани изборни комисији за избори на одборниците на народните одбори на општините, околиците и градовите на НР Хрватска.

Во бројот 36 од 2 август 1954 година објавуваат:

**Наредба** за забрана на риболовот во градската лука Сплит;

**Наредба** за определување народните одбори што осниваат комисији за полагање испити за квалифицирани работници од транспортна струка.

Во бројот 37 од 5 август 1954 година објавуваат:

**Одлука** за распишување општи избори за одборници на соборите на производителите на народните одбори на околиците и градовите;

**Одлука** за намалување стопата на акумулацијата и општествените фондови;

**Одлука** за измена на стопите на акумулацијата и општествените фондови;

**Наредба** за определување градежните објекти за кои републичката градежна инспекција ќе формира комисији за преглед на изведените градежни објекти за 1954 година;

**Упатство** за начинот како се врши намалување на катастарскиот приход од земја поради намалување приносот поради елементарни невремиња, растениски болести и штетници или други вонредни настани.

## СОДРЖИНА:

	Страна
482. Правилник за стручната спрема на службениците на Државниот осигурителен завод — — — — —	605
483. Решение за пописот на занаетчиските дукани и претпријатија на територијата на Југославија — — — — —	608
484. Решение за Југословенските стандарди за ситен колосечен прибор — — — — —	609